

СЛУЖ НА СОЦИЈАЛИС

„Службен весник на СРМ“ изле-
гува по потреба. Ракописите не
се враќаат. Огласи по тарифата.

Пет
Број 23

Год. XX | Жиро сметка број 802-11/1-698.
2.200 дин. Овој број чини 32 дин.

134.

На основа точка 1 став 2 од Одлуката за опре-
делување премија за кравско млеко во 1964 го-
дина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 1/64), Изврш-
ниот совет донесува

О Д Л У К А ЗА КОРИСТЕЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО МЛЕКО ВО 1964 ГОДИНА

1. Стопанските организации и установи што се
занимаваат со производство на кравјо млеко (про-
изводители) можат да ја наплатуваат премијата
од точка 1 став 1 од Одлуката за определување
премија на кравјо млеко во 1964 година („Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр. 1/64) ако собранието на
општината, на чие подрачје е седиштето на ку-
пувачите односно преработувачите на кравјо мле-
ко, обезбеди средства за исплатување на премија
од најмалку 7,5 динари по литар кравјо млеко.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1285/1

22 мај 1964 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

135.

На основа член 18 од Законот за изменување
и дополнување на Законот за јавните службеници
(„Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/61) и точка 2 од
Одлуката на Сојузниот извршен совет, број 256 од
22 ноември 1962 година, за определување на ор-
гани во кои се врши проверување на обезбедува-
њето на средствата за работа на државните ор-
гани и на внатрешната распределба на тие сред-
ства според принципите на доходот, Извршниот
совет донесува

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИ ВО КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ ПРОВЕРУВАЊЕ НА ОБЕЗБЕДУВА- ЊЕТО НА СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ДРЖАВ- НИТЕ ОРГАНИ И НА ВНАТРЕШНАТА РАСПО- ДЕЛБА НА ТИЕ СРЕДСТВА СПОРЕД ПРИНЦИПИТЕ НА ДОХОДОТ

1. Проверувањето на обезбедувањето на сред-
ства за работа на државните органи и внатреш-
ната распределба на тие средства по принципот на
доход, во смисла на член 18 став 1 од Законот за

изменување и дополнување на Законот за јавните
службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/61)
ќе се врши во следните државни органи, установи
и организации (во натамошниот текст: органи):

а) во општинските собранија: Винаца, Ѓорча
Петров, Валандово, Битола, Чашка, Богомила, Ку-
куречани и Кратово;

б) во околските собранија: Штип, Титов Ве-
лес и Охрид;

в) во републичките секретаријати: за буџет и
организација на управата, за законодавство и ор-
ганизација, за индустрија, за трговија и туризам,
за правосудство, за просвета и за народно здравје
и социјална политика;

г) во Општинскиот суд Кочани, Општинскиот
суд Скопје II, Окружниот суд Скопје, Окружниот
стопански суд Скопје и Вишиот стопански суд
Скопје;

д) во Стопанската комора на СРМ и Регионал-
ната стопанска комора за Скопска, Т. Велешка
Кумановска и Тетовска околија;

е) во општинските заводи за запослување на
работниците: Битола, Кичево, Берово, Скопје и
Републичкиот завод за запослување на работни-
ците — Скопје;

ж) во Републичкиот завод за заштита на спо-
мениците на културата — Скопје;

з) во Центарот за социјална работа на Опш-
тинското собрание Саат Кула.

2. Средствата за работа на органите на опш-
тинските собранија и општинските судови од точ-
ка 1 од оваа одлука ги одредува општинското
собрание а за органите на околските собранија,
тие собранија.

3. Средствата за работа на републичките се-
кретаријати, окружните судови, Вишиот стопански
суд и Републичкиот завод за заштита на спомен-
ниците на културата од точка 1 од оваа одлука
ќе ги утврди Извршниот совет, односно органот
што тој ќе го определи.

4. Обезбедување на средствата на расходите
на редовното работење на Стопанската комора на
СРМ, Регисвалната стопанска комора за Скопје, Т.
Велешка, Кумановска и Тетовска околија, Репуб-
личкиот завод за запослување на работниците и
општинските заводи за запослување на работни-
ците од точка 1 од оваа одлука ќе се врши според
постојните прописи.

5. Органите ќе почнат со проверување откако
ќе ги извршат сите припреми потребни за прове-
рување.

Републичкиот секретаријат за буџет и организација на управата ќе цени дали се извршени припреми во смисла на претходниот став.

6. Органите кои до 1 јули 1964 година не ги извршат потребните припреми за проверување, нема да учествуваат во проверувањето.

7. Платите на службениците до почетокот на спроведувањето на проверувањето ќе се сметаат како аконтација.

8. Прописите што органите ќе ги донесат на основа овластувањето од оваа одлука, ќе се применуваат од 1 јануари 1964 год.

9. За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижи Републичкиот секретаријат за буџет и организација на управата и Републичкиот секретаријат за финансии.

10. Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1327/1

22 мај 1964 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

136.

На основа член 20 од Законот за организацијата на превозот во патниот сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 11/64), Републичкиот секретар за сообраќај и врски донесува

П РА В И Л Н И К ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОСАДАТА НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

Член 1

Стопанските организации што вршат јавен превоз на патници во линискиот меѓуместен патен сообраќај, на членовите на посадата на моторните возила им обезбедуваат службена облека утврдена со овој правилник.

Членовите на посадата на моторни возила, во смисла на одредбите од овој правилник, се возачот, кондуктерот и домаќинот на возилото, како и останатите работници на стопанската организација што својата службена должност ја вршат во возилото за време на превозот на патници.

Член 2

Службена облека е должен да носи секој член на посадата на моторните возила за сето време на вршење на службата.

Член 3

Службената облека е зимска и летна.

Зимската службена облека се состои од капа, блуза, панталони, кошула и врска. Наместо блуза, кошула и врска може да се носи летна кошула.

Летната службена облека се состои од капа, блуза, панталони, кошула и врска. Наместо блуза, кошула и врска може да се носи летна кошула.

Жените носат бере наместо капа, а здолниште наместо панталони.

Член 4

Службената облека е сиво сина боја.

Зимската службена облека е од штоф, а летната е од полесна ткаенина.

Кошулата е од платно, бела или светло сина боја.

Врската е темно сина боја и се врзува по должина. Врската задолжително се носи со блузата од службената облека.

Комбинирано носење на зимска и летна облека не е дозволено.

Член 5

Капата е тркалезна. Обручот на капата е широк 40—50 мм а горниот дел е поширок за 60—80 мм. Браникот за сонце е од подобра кожена или пластична материја во црна боја, опшиен е по рабовите и повиен кон челото. Над браникот за сонце е подбрадок од црно предиво свиткан од два дела од по три ката, прицврстен со мали копчиња кај краевите на браникот за сонце.

Берето ја има големината на горниот дел од капата а рабовите од внатрешната страна се опшивени со кожа.

Блузата има обичен отворен крој на еден или два реда копчиња, што се закопчува десно. Должината на блузата одговара на должината на палецот на раката спуштена низ телото. На долниот дел од блузата на зимската облека се два ушеници со или без преклоп, а на горниот дел еден џеп на левата страна. Блузата од летната облека има само на долниот дел два пришиени џепа со преклоп кој е закопчан со копче.

Панталоните се од обичен крој и со вообичаена широчина.

Здолништето е од обичен крој и со вообичаена должина.

Зимското палто е од отворен крој на еден или два реда копчиња, што се закопчуваат десно. На боковите од обете страни има џеп со преклоп.

Доламицата е од затворен крој и должина над колена, исцело поставена, со соодветен број копчиња за закопчување од внатре, со по еден кос џеп од обете страни и со расечен заден долен дел.

Летната кошула е од обичен крој со куси ракави, а на предниот дел од обете страни на градите има по еден прошиен џеп со преклоп.

Член 6

Составен дел на службената облека се и амблемот со кој се обележува и видот на стопанската дејност и ознаката со која се обележува работната организација која врши превоз на патници.

Амблемот и ознаката можат да се носат на средината на долниот дел од капата, а на берето на средината на предниот дел или на палтото на горниот џеп, а на блузата и летната кошула во височина на горниот џеп од левата страна.

Член 7

Во правилникот што стопанската организација го донесува на основа чл. 6 став 1 од Основниот закон за организацијата на превозот со моторни возила во патниот сообраќај („Сл. лист на ФНРЈ“

бр. 53/62), ќе се пропишат поблиски одредби за службената облека и останатите услови под кои членовите на посадата на моторните возила ја носат таа облека.

Член 8

Воведувањето на службената облека според одредбите на овој правилник ќе се изврши најдоцна во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на СР Македонија“.

Број 05-686/2

2 јуни 1964 година

Скопје

Републички секретар
за сообраќај и врски,
Горги Русковски, с. р.

137.

На основа член 25 од Законот за организацијата на превозот во патниот сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 11/64), Републичкиот секретар за сообраќај и врски донесува

П Р А В И Л Н И К
ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА АВТОБУСКИТЕ
СТАНИЦИ И АВТОБУСКИТЕ ПОСТОЈКИ

Член 1

Обележувањето на автобуските станици и автобуските постојки, во смисла на член 24 од Законот за организација на превозот во патниот сообраќај, се врши на начинот утврден со овој правилник.

Член 2

Автобуската станица и автобуската постојка се обележуваат со знак за обавестување темно-сина боја, со уцртана силуета на автобус бела боја што свети.

Знакот се поставува на начин пропишан за останатите сообраќајни знаци за обавестување.

Член 3

Покрај знакот од претходниот член автобуската станица мора да биде означена и со натпис „Автобуска станица“ и со називот на местото.

Формата, големината и бојата на натписот како и местото на кое се поставува треба да одговараат на градежниот изглед на станицата.

За поставување и одржување на натписот се грижи стопанската организација што ја организира службата на станицата.


Член 4

На автобуската станица и автобуската постојка постојано треба да биде истакнат извод од возниот ред.

Формата и големината, како и содржината на изводот на возниот ред треба да одговараат на нацртите од прилогот кои се составен дел на овој правилник.

На автобуските постојки без чекална или заклон, изводот од возниот ред се поставува на табла која се прицврстува за столбот на знакот за обележување на автобуската постојка.

Основата на таблата од претходниот став е обсеана бело и обрабена со црн раб широчина 20 мм. Натписите се испишуваат со црна боја. Заднината на таблата е обсеана со сивомаслинеста боја.



Член 5

За поставување и точност на изводите од воз-
ниот ред се одговорни превозниците.

Член 6

Постојните автобуски станици и автобуски постојки превозниците ќе ги обележат според одредбите на овој правилник во рок од 4 месеци од денот на неговото влегување во сила.

По исклучок, постојните знаци и натписи на веќе обележените автобуски станици и постојки ќе бидат заменети со знаците и натписите утврдени со овој правилник во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 05-686/2

2 јуни 1964 година

Скопје

Републички секретар
за сообраќај и врски,
Горги Русковски, с. р.

Образец за возен ред на автобуска постојка ВОЗЕН РЕД



Период и начин на одржување	Стална секој ден	Сезонска од I VI до 30 IX секој ден	Стална секој ден	Сезонска од I V до 30 IX секој ден	Стална секој ден	
ИТН.						
СКОПЈЕ	12,32	18,05	11,55		10,45	
ТЕТОВО					9,40	
ГОСТИВАР				8,25		
МАВРОВО Поаѓа	9,48	15,54	9,14	7,35	7,35	ИТН
Доаѓа	9,26		8,54	7,25	7,25	
ДЕБАР				5,25	5,10	
СТРУГА		12,00	5,00			
ОХРИД	5,00					
ИТН.						

(ЗА СМЕР МАВРОВО — ГОСТИВАР . . .)


ВОЗЕН РЕД

Период и начин на одржување	Стална секој ден	Стална секој ден	Сезонска I VII — 31 XI секој ден	Стална секој ден	Сезонска I VI — 30 IX	
ИТН.						
ОХРИД			20,07	12,14		
СТРУГА					14,19	
ДЕБАР	12,57	19,17	18,01			
МАВРОВО Поаѓа	11,05	17,25	16,02	8,02	11,02	ИТН.
Доаѓа	10,53	17,15	15,32	7,42	10,42	
ГОСТИВАР	10,00					
ТЕТОВО						
СКОПЈЕ		14,30	13,00	5,00	8,00	
ИТН.						

(ЗА СМЕР МАВРОВО — ДЕБАР . . .)



ШЕМА
ЗА ТАБЛАТА НА ВОЗНОГ ДЕЛ



Ојласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-6352/1 од 6 април 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Јандрески Слободан, роден на 16 август 1948 година во село Тополчани, Битолско, од татко Душан и мајка Илинка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Добре**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (197)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-6768/1 од 8 април 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Бараковски Стојан, роден на ден 29 јуни 1939 година во село Будимирци, Битолска околина, од родители: татко Трајко и мајка Митра, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Богдановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (185)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-8649/1 од 7 мај 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Ковачевска Снежана, родена на 5 јуни 1946 година во Скопје, од татко Александар и мајка Светлана, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Билјана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (186)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-8650/1 од 7 мај 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Бајрам Мејди, роден на 25 март 1946 година во Скопје од татко Халил и мајка Фатиме, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Садiku**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (187)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-8648/1 од 7 мај 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Паљев Кочо, роден на 18 април 1937 година во Желин, Костурска околина, од татко Мишо и мајка Махи, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Павловски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (188)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-6551/1 од 7 мај 1964 година, ја одобри промената на личното име на Јованов Александар, роден на 25 март 1928

година, во град Скопје, од татко Јаковче и мајка Трајанка. Промената на фамилијарното име се протегнува и на малолетните му деца и тоа: Јованов Ацо, роден на 10 септември 1948 година во Горно Нерези, Јованов Мирче, роден на 20 декември 1950 година во Горно Нерези, Јованов Панче, роден на 15 август 1954 година во Горно Нерези и Јованова Љубица, родена на 27 март 1958 година во Долно Нерези, така што во иднина личното име ќе му гласи **Блажевски Санде**, а фамилијарното име на децата **Блажевски** односно **Блажевска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (189)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-5416/1 од 17 март 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Божјаковски Андон, роден на 21 јануари 1934 година, во Титов Велес, од татко Трајко и мајка Евка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Андоновски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (190)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-5412/1 од 24 април 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Џабиева Јаглика, родена на 27 јануари 1930 година во село Бродец, Скопска околина, од татко Миле и мајка Божана, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Велкова**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (191)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-6223/1 од 30 март 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Симоновски Борис, роден на 9 декември 1920 година во село Градец, Кумановска околина, од татко Цветан и мајка Кана, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Митовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (192)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-6220/1 од 30 март 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Станојковски Димитрије, роден на 14 септември 1930 година во село Конопница, Кумановска околина, од татко Јанко и мајка Стефка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Мите**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (193)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-6288 од 31 март 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Матовска Петра, родена на 24 јули 1943 година, во село Једоарце, Тетовска околина, од татко Александар и мајка Магда, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Петранка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (194)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-8799/1 од 9 мај 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Бојкоски Крсте, роден на 24 септември 1947 година во град Прилеп, од татко Ѓорѓи и мајка Милка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Риста**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (195)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-8307/1 од 30 април 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Вели Фаим, роден на 20 јуни 1923 година во село Глумово, Скопска околија, од татко Мустафа и мајка Хава, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ибиши**.

Промената на фамилијарното име на Вели Фаим се протегнува и на неговото малолетно дете Вели Шеип, роден на 18 ноември 1953 година во село Глумово, Скопска околија.

Именованиот и малолетното му дете за во иднина во место да се служат со досегашното фамилијарно име Вели, ќе се служат со новото фамилијарно име **Ибиши**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (196)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-7869/1 од 24 април 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Даскалоски Дано, роден на 23 август 1956 година во Прилеп, од татко Живко и мајка Весела, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Киро**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (199)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-7787/1 од 24 април 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јосимов Стојче, роден на 14 јули 1941 година во Горобинци, Штипска околија, од татко Јаким и мајка Стојанка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Василев**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (200)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-8512/1 од 7 мај 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Катулов Михајло, роден на 30 септември 1937 година во село Караорман, Штипска околија, од татко Димитрије и мајка Зуица, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Костовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (201)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-7374/1 од 24 април 1964 година, ја одобри промената на лично-то име на Ристевски Јован, роден на 14 јануари

1935 година во село Велмевци, Охридска околија, од татко Крсте и мајка Стеванка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Кецкароски Јонче**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (203)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-7373/1 од 24 април 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ристеска Вера, родена на ден 7 март 1943 година во Охрид, од татко Глигор и мајка Слободанка, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Кецкароска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (204)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-6287 од 31 март 1964 година, ја одобри промената на личното име на Алексиќ Стоилко, роден на ден 23 јануари 1925 година во село Поменово, Титоввелешка околија, од татко Анче и мајка Савка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Андреевски Топо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (205)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-5931/1 од 27 март 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Исаковиќ Исак, роден на ден 14 август 1926 година во село Ташмаруништа, од татко Устијан и мајка Зорка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Стрезовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (206)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-8800/1 од 9 мај 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Бојлевска Менка, родена на 18 јануари 1924 година во село Буково, Битолска околија, од татко Митре и мајка Васа, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Олга**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (207)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-8798/1 од 16 мај 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Кебакоски Глигур, роден на 5 август 1945 година во село Кадино Село, Битолска околија, од татко Митре и мајка Магда, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Драге**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (208)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-6289 од 31 март 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Емини Шукрије, родена на ден 1 април 1946 година во село Вешале, Тетовска околија, од татко

Дехари и мајка Нације, така што во иднина родното име ќе ѝ гласи **Шакирије**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (209)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-6767/1 од 24 април 1964 година, ја одобри промената на личното име на Атанасовски Бранко, роден на 5 април 1930 година во село Нижепеле, Битолска околија, од татко Анастас и мајка Калопа, така што во иднина личното име ќе му гласи **Косевски Сотир**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (210)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-7915/1 од 30 април 1964 година, ја одобри промената на личното име на Ацков Милован, роден на ден 25 јуни 1933 година во село Лесковица, Штипска околија, од татко Петруш и мајка Дана, така што во иднина личното име ќе му гласи **Коцев Милан**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (211)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-9405/1 од 22 мај 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Турунциев Каменко, роден на 23 ноември 1929 година во Валандово, Титоввелешка околија, од татко Никола и мајка Шинка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Атанасов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (212)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-9412 од 22 мај 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Каровска Младенка, родена на 23 февруари 1947 година во град Скопје, од татко Ѓорѓи и мајка Вита, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Милена**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (213)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-8305/1 од 30 април 1964 година, ја одобри промената на личното име на Јовановски Кирил, роден на 17 октомври 1923 година во град Скопје, од татко Томо и мајка Зора, така што во иднина личното име ќе му гласи **Спасовски Киро**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (214)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-9407/1 од 22 мај 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јовановски Ангел, роден на 13 март 1920 година во Скопје, од татко Милан и мајка Трајанка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ивановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (215)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-7920/1 од 24 април 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Апостолова Костадинка, родена на ден 13 октомври 1939 година во село Ногаевци, Титоввелешка околија, од татко Каме и мајка Тана, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Зорка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (216)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-8119/1 од 24 април 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Зулфиќар Хасан, роден на ден 1 април 1932 година во Охрид, од татко Реџеп и мајка Мазлеша, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Мехмед**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (217)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-8945 од 21 мај 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Талевски Иван, роден на 27 мај 1923 година во село Мренога, Битолска околија, од татко Блаже и мајка Ануша, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Јанкуловски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (218)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-8947 од 15 мај 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Талевска Велика, родена на 4 јануари 1920 година во село Слоештица, Битолска околија, од татко Велјан и мајка Ристана, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Јанкуловска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (219)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-9152/1 од 15 мај 1964 година, ја одобри промената на личното име на Попов Иван, роден на ден 15 март 1946 година во Ресен, Охридска околија, од татко Војан и мајка Ратка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Поповеш Жан**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (220)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-16448/1 од 4 септември 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Вељановски Ѓорѓија, роден на 19 април 1931 година во Раштак, Скопска околија, од татко Славко и мајка Јаглика.

Промената на фамилијарното име се протегнува и на малолетното му дете Ѓорѓиевски Борис, роден на 6 август 1954 година, во Раштак, Скопска околија, така што во иднина фамилијарното име ќе им гласи **Велковски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (221)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-9406/1 од 22 мај 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ѓорѓиевски Стојан, роден на 23 јуни 1924 година во село Арачиново, Скопска околина, од татко Димче и мајка Тодорка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Стојковски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (222)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-9413/1 од 22 мај 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Мехмет Керим, роден на 30 јули 1944 година во Приштина, од татко Халим и мајка Неша, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Чинар**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (223)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-7862 од 16 мај 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Тодоровски Симеон, роден на ден 1 јули 1941 година во Битола, од родители: татко

Оваа промена важи од денот на објавувањето Тодоровски Петар и мајка Марија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Илиевски**. во „Службен весник на СРМ“. (224)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-7865 од 16 мај 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Тодоровска Љуба, родена на ден 18 октомври 1941 година во Битола, од родители: татко Груевски Кирил и мајка Бона, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Илиевска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (225)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-7863 од 16 мај 1964 година, ја одобри промената на личното име на Јоанчевски Димитри, роден на ден 9 октомври 1923 година во село Стрежево, Битолска околина, така што во иднина личното име ќе му гласи **Цветковски Митре**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (226)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-6940/1 од 24 април 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ѓорѓиоски Славко, роден на ден 14 мај 1921 година во село Рибарци, Титоввелешка околина, од татко Лефтер и мајка Милка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Колески**. Исто така со ова решение е одобрена промената на фамилијарното име на неговата ќерка Ѓорѓиоска Благица, родена на 11 август

1948 година на која за во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Колеска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (227)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Паткова Аврелија од Битола, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 23, поднесе до овој суд тужба за утврдување на брак против Лазо Патковски, од град Битола, а сега во НР Романија со непознато место на живеење. Бидејќи тужениот е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе му биде одреден застапник по званична должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 216/64. (202)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

За привремен застапник на тужениот Демировски Беќир од град Титов Велес, се поставува Злате Лозановски, судиски приправник при Општинскиот суд во Титов Велес, кој ќе го застапува пред овој суд по предметот Пл. бр. 900/63 год., се додека тужениот или неговиот полномошник се појави пред судот, односно додека органот на старателство при Општинското собрание Титов Велес не го извести судот дека му поставил старател.

Од Општинскиот суд во Титов Велес, Пл. бр. 900/63. (198)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

По оставината на покојниот Садоли Дестан Таир, земјоделец, бивш од село Коњаре, се води оставинска постапка пред Општинскиот суд во град Дебар и појавените наследници Целабије Рамадан Нузи и Бедрије Асан Цапа кои се со непозната адреса вон територијата на СФРЈ, се покануваат во рок од една година по објавувањето на овој оглас да се јават лично пред судот за давање на наследнички изјави или такви да испратат на судот. Во противно оставината ќе се реши во нивно отсуство.

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 29/59. (228)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот печат на Основното училиште „Вук Караџиќ“ — Куманово под назив: „Основно училиште „Вук Караџиќ“ — Куманово, се огласува за неважен. (1474)

Загубените округли печат и штембил на Претпријатието „Далеководи и трафостаници“ — Скопје под назив: „Претпријатие „Далеководи и трафостаници“ — Скопје“, се огласуваат за неважни.

Загубениот округли печат на Земјоделската задруга „Јаорка“ — с. Форино, Тетовско, под назив: Земјоделска задруга „Јаорка“ — с. Форино, Тетовско, се огласува за неважен. (1283)

Загубениот округли печат со пречник 2,5 см. на Градежното претпријатие „Пелагонија“ VI градилиште — Скопје под назив: „Градежно претпријатие „Пелагонија“, VI градилиште — Скопје, се огласува за неважен. (1229)

Загубените печат и штембил на Друштвото за телесно воспитување „Партизан“ — Г. Петров под назив: „Друштво за телесно воспитување „Партизан“ — Горче Петров“, се огласуваат за неважни. (1088)

Загубените округли и четвртасти печат на Спортското риболовно друштво „Вардар“ — Скопје под назив: „Спортско риболовно друштво „Вардар“ — Скопје“, се огласуваат за неважни. (1083)

Огласот за загубениот округли печат под назив: Граѓевинско специјализирано предузеће — Београд — Градилиште — Скопје, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 2/64, во рубриката „Мали огласи“, под огласен број 3548, се става вон сила, бидејќи печатот е пронајден. (703)

Огласот за загубената весика бр. 257/36, издадена од Турскиот конзулат во Скопје на име Ибрахим А. Мумин, с. Сингелиќ, Скопско, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 1/64, под огласен број 144, се става вон сила, бидејќи весиката е пронајдена. (1337)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница во Тетово, ул. „Ворче Кочоски“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, жито, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Деликатес“, Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16546/1 од 19. X. 1963 година.

Раководител на продавницата е Димко Гашоски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 756/63. (48)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница во Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 43. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово бр. 04-16545/1 од 19. X. 1963 год.

Раководител на продавницата е Мицевска Христијанка.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 757/63. (39)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141 е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница во Тетово, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 57. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електрични прибор, брашно, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16543/1 од 19. X. 1963 година.

Раководител на продавницата е Горан Пауноски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 759/63. (40)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница број 16 во Тетово, ул. „Радован Цоник“ бр. 90. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16542/1 од 19. X. 1963 г.

Раководител на продавницата е Сабајдин Бекири.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 760/63. (41)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница во Тетово, ул. „Маршал Тито“ бр. 14. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16558/1 од 19. X. 1963 год.

Раководител на продавницата е Арслан Имери.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 782/63. (42)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница бр. 18, ул. „Кузман Јосифовски — Питу“ бр. 31. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16551/1 од 19. X. 1963 год.

Раководител на продавницата е Миновски Тодор.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 762/63. (43)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница во Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 16. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово бр. 04-16550/1 од 19. X. 1963 год.

Раководител на продавницата е Ѓорѓевски Слободан.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 763/63. (44)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма:

Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница број 21 во Тетово, ул. „Горна Чаршија“ бр. 63. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, жито, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-8559/1 од 1.IX.1963 година.

Раководител на продавницата е Предраг Димовски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 765/63. (45)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница во Тетово, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 38. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16564/1 од 19.X.1963 година.

Раководител на продавницата е Блага Стефаноска.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 758/63. (46)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма:

Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница број 17 во Тетово, ул. „Мирче Ацев“ бр. 62. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-15547/1 од 19.X.1963 година.

Раководител на продавницата е Џемаили Џемаил.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 761/63. (47)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница број 20 во Тетово, ул. „Пролетерска“ бр. 2. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивни масла и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16549/1 од 19.X.1963 година.

Раководител на продавницата е Перо Петровски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 764/63. (48)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени

стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница во Тетово, ул. „Борче Кочоски“ бр. 43. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно решението на Собранието на општината Тетово број 04-16548/1 од 19. X. 1963 год.

Раководител на продавницата е Усеин Џафери.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 766/63. (49)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141 е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница број 23 во Тетово, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 265. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риба и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16567/1 од 19. X. 1963 година.

Раководител на продавницата е Микле Димитриевски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 767/63. (50)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница во Тетово, ул. „Страшо Пинџур“

бр. 52. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16566/1 од 19. X. 1963 година.

Раководител на продавницата е Сандре Геловски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 768/63. (51)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница број 25 во село Џепчиште, Тетовска околија. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, жито, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби, готови јадења и јажарски стоки.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16562/1 од 19. X. 1963 год.

Раководител на продавницата е Амди Селими.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 769/63. (52)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница број 26 во село Прибој, Тетовска околија. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни пре-

храни и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати и бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, жито, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби, готови јадења и јажарски стоки.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16563 од 19. X. 1963 година.

Раководител на продавницата е Буранедин Идриз.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 770/63. (53)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница број 27 во село Шипковица, Тетовска околија. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати и бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, жито, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби, готови јадења и јажарски стоки.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16564/1 од 19. X. 1963 година.

Раководител на продавницата е Абдулмецит Камбери.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 771/63. (54)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница број 28 во село Вешале, Тетовска околија. Предмет на работењето на продавницата

е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати и бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, жито, селскостопански производи, месо, преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16565/1 од 19. X. 1963 год.

Раководител на продавницата е Мисли Камбери.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 722/63. (55)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница број 29 во Тетово (Зелен пазар). Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, жито, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16561/1 од 19. X. 1963 год.

Раководител на продавницата е Рушити Идриз.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 773/63. (56)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница број 30 во Тетово (Зелен пазар). Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалко-

холни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, жито, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16560/1 од 19. X. 1963 год.

Раководител на продавницата е Иван Јовановски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 774/63. (57)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница број 33 во село Речица, Тетовска околија. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати и бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, жито, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби, готови јадења и јажарски стоки.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16559/1 од 19. X. 1963 год.

Раководител на продавницата е Касапи Такизе.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 775/63. (58)

КОНКУРСИ

ШКОЛСКИОТ ОДБОР ПРИ КУРСНАТА ШКОЛА
ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ — СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на слободни работни места:

2 професори по англиски јазик

1 професор по руски јазик

УСЛОВИ:

Кандидатите треба да имаат завршен филозофски факултет соодветна група.

Заинтересираните лица треба да поднесат молба, куса биографија и други документи за движење во службата.

Конкурсот има важност 15 дена од денот на објавувањето. (879)

РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Санитарен инспектор за комунална и школска хигиена
2. Санитарен инспектор по трудова хигиена

Услови:

Завршен медицински факултет.

Молбите со документи по член 31 од Законот за јавните службеници се поднесуваат до Секретаријатот секој ден.

Конкурсот трае до пополнување на работните места.

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

— За еден наставник (во сите звања) по предметот македонски јазик;

— За еден наставник (во сите звања) по предметот македонска дијалектологија;

— За еден наставник (во сите звања) по предметот старословенски јазик;

— За еден наставник (во сите звања) по предметот историја на македонскиот јазик со балканологија;

— За еден наставник (во сите звања) по предметот историја на народите на СФРЈ;

— За еден наставник (во сите звања) по предметот историја на македонскиот народ;

— За еден наставник (во сите звања) по предметот општа историја на новиот век;

— За еден наставник (во сите звања) по предметот основи на науката за општеството;

— За еден наставник (во сите звања) по предметот дидактика;

— За еден наставник (во сите звања) по предметот педагогија со основи на психологијата;

— За еден наставник (во сите звања) по предметот општа педагогија;

— За еден наставник (во сите звања) по предметот методика;

— За еден наставник (во сите звања) по предметот детска и педагошка психологија;

— За еден наставник (во сите звања) по предметот историја на логиката;

- За еден наставник (во сите звања) по предметот историја на филозофијата;
- За еден асистент по предметот македонска литература од XIX век;
- За еден асистент по предметот народна книжевност;
- За еден асистент по предметот старогрчки јазик;
- За еден асистент по предметот француски јазик и литература;
- За еден асистент по предметот средновековна литература;
- За еден асистент по предметот латински јазик со римска литература;
- За еден асистент по предметот полски јазик;
- За еден асистент по предметот француски јазик и литература;
- За еден асистент за практични вежби по предметот методика и за семинарски вежби од дидактика;
- За еден асистент за семинарски вежби по педагогија и по историја на педагогијата;
- За двајца асистенти по предметот социологија (Социолошка група);
- За двајца асистенти по предметот психологија (Психолошка група).

Пријавите (со биографија, список на научни и стручни трудови, во колку има такви, со по еден примерок од истите и потребните такси, како и документите по чл. 31 од ЗЈС) се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот.

Рок за поднесување на пријавите е месец дена од денот на објавувањето. (878)

СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО ШТИП

распишува

К О Н К У Р С

1. — За избор на наставници по следните предмети:

- Еден наставник (професор или предавач на виша школа) за предметот математика;
- Еден наставник (професор или предавач на виша школа) за предметот географија;
- Еден наставник (професор или предавач на виша школа) за предметот психологија;
- Еден наставник (професор или предавач на виша школа) за предметот методика на наставата по математика и почетно читање и пишување;
- Еден наставник (професор или предавач на виша школа) за предметот хемија;
- Еден наставник (професор или предавач на виша школа) за предметот руски јазик;
- Еден хонорарен наставник (професор или предавач на виша школа) за предметот методика на наставата по општитехничко образование;
- Еден наставник со завршена ПА на математика и физика за работното место лаборант по физика.

2. — За преизбор на наставници по следните предмети:

- Еден наставник (професор или предавач на виша школа) за предметот историја;
- Еден наставник (професор или предавач на виша школа) за предметот математика;
- Еден наставник (професор или предавач на виша школа) за предметот физика;
- Еден наставник (професор или предавач на виша школа) за предметот биологија;
- Еден хонорарен наставник (професор или предавач на виша школа) за предметот основи на науката за општеството.

Кандидатите за звањето професор на виша школа (постојанен или хонорарен) треба да имаат завршено високошколска настава од втор степен, стручни трудови, добиено искуство во наставата или во структурата и да покажуваат способност и самостојност за изведување на наставата.

Кандидатите за звањето предавач на виша школа (постојанен или хонорарен) треба да имаат завршено високошколска настава од втор степен, да владеат со проблемите на својата дисциплина и имаат практично искуство и способност за изведување на наставата.

Со пријавата кандидатите треба да приложат: биографија, диплома за високо образование, список на објавените трудови или самите трудови (ако се пријавуваат за звањето професор на виша школа), согласност од установата дека ќе биде ослободен од должност во случај на избор и извод од персоналниот лист.

Документите се поднесуваат до Секретаријатот на Педагошката академија во Штип до 10. VII. 1964 година. (859)

ИСПРАВКА

Во конкурсот на Факултетскиот совет на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 20 од 22. V. 1964 година, на страна 374 во точката I, алинеја втора треба да стои „Општо сточарство“.

СОДРЖИНА

	Страна
134. Одлука за користење премија за крајно млеко во 1964 година — — — — —	409
135. Одлука за спределување на органи во кои ќе се врши проверување на обезбедувањето на средства за работа на државните органи и на внатрешната расподелба на тие средства според принципите на досхотот — — — — —	409
136. Правилник за службената облека на членовите на псадата на моторните возила во патниот сообраќај — — — — —	410
137. Правилник за обележувањето на автобуските станици и автобуските постојки	411